



ЕВРОПА СО ДВОЈНИ СТАНДАРДИ КОН НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНКИ

Браво за Елена! Наспроти старата "грчка песна" дека во Грција не постојат Македонци, а уште помалку македонски јазик, среде Грција, на Евровизијата во Атина, нашата претставничка на мајчин јазик отпеа еден рефрен од својата песна "Нина-најна". Таа им докажа на Грците дека постојат и македонскиот народ и македонскиот јазик! Ке беше многу повозбудливо ако целата песна ја отпееше на својот мајчин јазик, но во услови кога Грците не сакаат да нè смислат и кога во светски рамки фигурираме како Поранешна југословенска република, и овој нејзин потег е за поздравување. Не знаеме како во тие моменти се чувствуваа нашите вечни негатори на името, но знаеме како се чувствувавме ние Македонците.

Сепак, да не се занесуваме самите себе, зашто веќе со години ние молчимо и дозволуваме да нè толчат. Да се вратиме на реалноста и да си признаеме дека досега не можевме или не сакавме да им се спротивставиме. Дозволивме да нè ословуваат со разни имиња, се откажавме од знамето. Сè тоа им одеше

јави дека во неговата земја не постои македонско малцинство.

"Долго бев министер за надворешни работи и колку што знам, не постои славофонско малцинство во Грција. Има само муслиманско малцинство, кое ги ужива сите права како и остатокот на населението", изјави Папуљас.

ЧОВЕКОТ НА "МИРОТ"

Во Стразбур, претседателот на Европскиот парламент, Хозеп Борел, овој човек го претстави како човек на мирот, човек посветен на изградбата на Европа. Вистината е поинаква. Како поинаку, освен како лицемерност, може да се сфати неговата изјава дека затворањето на спорот со името на нашата држава може да биде од полза за евроинтегрирањето на Македонија, зашто ако не ни го признаваш името, не ни ја признаваш и државата!

Папуљас зборуваше во моментот кога се одбележуваа



УКИНЕТЕ ГО ГРЧКИОТ АПАРХЕЈД,

25 години од приемот на неговата земја во ЕУ и тоа беше прво формално обраќање на грчки претседател во Европскиот парламент по 1983 година, кога говор одржа тогашниот претседател на Грција, Константин Караманлис. Иа-

ко минаа толку години, иако сме во XXI век, Грција не ги почитува човековите права ниту, пак, ги почитува меѓународните конвенции за малцинствата. Нашиот јужен сосед беше предупреден дека ги крши основните човекови

"САМО ГРЧКИОТ ПРЕДЕКА ВО ГРЦИЈА ЖИ

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

во полза на овие наши јужни соседи, кои изминатиов период на сите можни начини го убедуваа светот дека во нивната земја нема Македонци. Нивната дискриминаторска политика се искачи на многу повисоко ниво, па дури и претседателот на таа држава, Карлос Папуљас, човекот кој во Европскиот парламент зборуваше за слобода, еднаквост и за хуманизам, кога беше прашан да ги искоментира барањата на "Виножито" Европа да го укине грчкиот апархејд кој го спроведува кон македонското малцинство, си го покажа второто јас. Заробен и задое со утопистичката идеја за чистотата на грчката нација, из-

Грците немаат намера да излезат од својата утопистичка задоеност за некаква си чистота на грчката нација, туку на секаков можен начин се обидуваат на светот да му докажат дека во таа земја нема Македонци. Толку ли е силна државата, па никој не може да ѝ се спротивстави? Зошто, и покрај предупредувањата и препораките од меѓународните институции дека треба да го признае нашето малцинство, Грција ја пее старата песна. Кој ја поддржува оваа наша соседна земја во нејзината дискриминаторска политика, зошто никој од Европскиот парламент не реагираше на изјавата на грчкиот претседател Карлос Папуљас дека во Грција не постои македонско малцинство?

права, а Судот за човекови права во Стразбур со свои пресуди побара од Грција на Македонците да им ги дозволи нивните малцински права. Но, сè тоа е само на хартија! Грција нема намера да го промени својот однос кон македонското малцинство кое таму живее.

Сепак, симптоматично е зошто и покрај сите овие забелешки Грција продолжува по старо. Кој ја штити оваа земја? Зошто никој не ѝ се спротивстави, зошто се плашат од неа? Зошто Европскиот парламент не реагираше на изјавата на Папуљас, со која не ги признава Македонците во Грција? Значи ли тоа дека Европа применува двојни



МАКЕДОНЦИТЕ ВО БРИСЕЛ

стандарди кон своите членки. Ако од нив таа бара да ги почитуваат правата на малцинствата, зошто тоа не го бара и од Грција? Зошто им дозволува на Грците да мафтаат со ливчиња и да велат дека се лупка на демократијата, а во

дека во Грција нема Словени. Точно, во Грција не постои ниту партија ниту група која бара признавање на Словени или славофони", изјавија од "Виножито".

Конечно се огласи и нашиот државен врв, па сооп-

ВИСТИНАТА

Сепак, приказната за она што се случува со нашите во Грција како да има и друга вистина, но и прашања, кои барем засега немаат одговор.

Дали Европа со тоа што им дозволи на претставниците на "Виножито" во Брисел (негова делегација од 10 до 13 мај присуствуваше во Брисел, каде учествуваше на Генералното собрание на Европската слободна алијанса - Европска политичка партија /EFA-EPP/, чиј полноправен член е и "Виножито" од 2000 година. ЕФА како коалиција од партии кои се борат за правата на бездржавните нации, малцинства и народи од регионите во Европа, на 11 мај 2006 година ја прослави 25-годишнината од нејзиното постоење во централната сала на Европскиот парламент, во присуство на други политички групи, европатеници и претставници на европските институции), да истакнат транспаренти на кои пишуваше: Укинете го грчкиот "апархејд", Сега Копенхаш-

годишнината, многумина од учесниците ѝ пријдоа на делегацијата на "Виножито" за да побараат дополнителни информации за ситуацијата во која се наоѓаат македонското малцинство и другите малцинства во Грција. За време на свечената седница, активистите на партијата на Македонците поделиле и политички материјал, во кој се критикуваат двојните стандарди на Европа по прашањето за правата на малцинствата.

"Виножито" истакнува дека "иронично и крајна хипокризија е тоа што во рамките на ЕУ педантно се проверуваат нејзините нови и идни членки во спроведувањето на Копенхашките критериуми по прашањата за малцинствата, а не сака да го направи тоа за старите членки". Златка Гилер, потпретседателка на Федералната унија за етничките малцинства, која неодамна го посети Леринско, утврди дека "Грција и Франција се типични примери на држави, кои никогаш не ги следеле принципите на ЕУ за заштита на етничките и јазичните различности и продолжуваат да ги дискриминираат нивните малцинства". Некои од најбитните теми на дискусија беа конкретната клима на скептицизам кон натамошната европска интеграција, натамошното проширување на ЕУ, како и иднината на EFA-EPP на политичката сцена во ЕУ.

Би требало да се напомене дека на инсистирање на "Виножито" и со поддршката на EFA-EPP, македонскиот јазик беше вклучен во работата на собирот заедно со другите јазици. Говорите на "Виножито" беа одржани на македонски и беа симултано преведени на другите работни јазици. Отсега ова ќе премине во практика на идните собири на EFA-EPP во Европскиот парламент. Во рамките на собирот беше дискутирано и за апликациите за нови членства. По повеќе месеци лобирање од страна на "Виножито", на ОМО ПИРИН, политичка партија на македонското малцинство во Бугарија, едногласно му беше доделен набљудувачки статус во EFA-EPP.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕ ЗНАЕ ВЕАТ МАКЕДОНЦИ"

реалноста ништо да нема од тоа, или подобро речено, зошто не ја казни за дискриминаторската политика кон тамошните Македонци.

Како им е на нашите во Грција, знаат само тие! Талкаат по институциите низ светот за да му докажат дека постојат, дека ги има. За нив, изјавата на Папуљас е трагикомична, затоа што цел свет знае дека постои македонско национално малцинство, освен претседателот на Грција.

"Политичкиот пријател на Караџиќ и на Младик, поранешен министер за надворешни работи, кој широкоградо ги пречекуваше ултранационалистите, прв пат даде една конкретна изјава -

шти дека во Грција постои македонско малцинство.

"Факт е дека значаен процент граѓани во Република Грција индивидуално се чувствуваат како припадници на македонскиот народ. Тоа е факт со кој треба да се соочат сите, па и грчките власти", изјави претседателот на државава, Бранко Црвенковски.

Оваа негова изјава е задоцнета. Но, зошто доаѓа токму во овој момент, кога ние веќе одамна во интерес на добрососедските односи се откажавме од нашето малцинство и им го оставивме на милост и немилост на државните органи на земјата во која живеат.

ките критериуми да важат и за "старите" членки на ЕУ, сакаше да им замачка очи на меѓународната и на светската јавност дека ете се грижи за малцинствата? Овие пароли се однесуваа на дискриминаторската политика на Грција против нејзиното македонско малцинство, како и на политиката на двојни стандарди на ЕУ што се однесува на критериумот за членство на новите земји-членки и актуелната ситуација кај "старите" земји-членки.

Аудиториумот беше импресиониран од иновативниот протест на "Виножито", бидејќи ретко се случува таков вид протест во централната сала на Европскиот парламент. По завршувањето на славењето на